

Извршно резиме на Петти квартален извештај

1 јануари - 31 март 2012 година

Овој Квартален извештај за проектот 'Поддршка за имплементација на Стратегијата за Ромите' ги опфаќа спроведените проектни активностите во периодот од 1 јануари до 31 март 2012 година. Во него се прикажани главните согледувања и постигнатите резултати од теренската работа на Тимот за техничка помош на ББИ. Форматот на извештајот ја следи структурата на претходниот; истиот вклучува листа на анекси и технички испорачливи производи.

Во поглед на употреба на **човечките ресурси** се известива за поставување на неколку неклучни експерти на полето на:

- Обуки за –
 - (07-08 март 2012): Правна анализа и правно пишување;
 - (28 March 2012): Правна анализа и правно пишување за вработените во РИЦ-и;
- Надградување на документи за ОИСДР и кабинетот на МБР;
- Поддршка за развој на конкретни политики на кабинетот на МБР;
- Развој на заедниците – проектна компонента 2; работилници за ревизија и развој на ЛАП во Прилеп, Делчево, Штип, Пехчево и Шуто Оризари. Комплетирани ЛАП-ови и поднесени за усвојување од страна на Советот во Битола, Берово и Свети Николе;
- Развој и почеток на пилотирање на Прирачникот на стандардизирани процедури за РИЦ-и;
- Започнување на заедничката имплементација на локалните приоритетни мерки поврзани со ЛАП-ови во 12 општини (март 2012);
- Веб дизајн/ нацрт на информативни материјали;
- Настани поврзани со Декадата за Ромите – логистичка и техничка поддршка на меѓународната конференција за здравствени прашања.

Вкупно беа доделени 74 работни дена за НКЕ (виши и помлади) до крајот на извештајниот период.

Употребата на **директните трошоци** беше наменета за трошоците за организација на настани за градење капацитети, одвојување на ресурси за локалните приоритетни мерки и настани поврзани со Декадата за Ромите.

Главните постигнувања поврзани со **Компонента 1** во извештајниот период се:

- **Имплементацијата на планот за обука** продолжи да се одвива преку спроведување на две обуки на тема правна анализа и правно пишување – една обука за вработените во институциите корисници од централно ниво и една за вработените во РИЦ-и.
- **Надградување на документи** – процесот на надградување на документите и административните процедури поврзани со развојот на човечките ресурси на институциите кориснички на централно ниво до првото тромесечје од 2012 година добро напредува. Беа истражени постоечките потреби на ОИСДР и на кабинетот на

МБР двете институции се договорија за модел за надградување. Досегашните резултати се: еден извештај кој содржи стандарди за управување со човечки ресурси и план за подобрување на работата на ОИСДР; и еден сет на упатства за мерење на постигнувањата и професионалниот напредок на кабинетот на МБР. Процесот на надградување на документите ќе продолжи и во наредниот извештаен период.

- **Поддршка за политиките за Министерот без ресор** – Тимот за ТП обезбедува поддршка за МБР за креирање на конкретни политики, подобрување на соработката со ресорните министерства, зајакнување на дијалогот со граѓанското општество и промовирање на приоритетите на Стратегијата и Декадата за Ромите како дел од националните и секторските политики. Поддршката на тимот за ТП особено беше насочен кон: идентификување на механизми за обезбедување на дополнителна финансиска поддршка за активностите на Декадата за Ромите, особено од донатори кои сеуште работат во државата, подготовка на јавни изјави на МБР и за негово учество во јавни настани. Поддршката за политиките ќе продолжи во наредниот извештаен период.
- **Поддршка за имплементацијата на Програмата за Претседателството на Декадата за Ромите** – Имплементацијата на оваа програма продолжи и тимот за ТП обезбедува логистичка и организациска поддршка. На 24-25 јануари во Скопје се одржа Меѓународната конференција „До подобро здравство за Ромите“ и проектот обезбеди финансиска поддршка од средствата наменети за трошоци за симултан превод во текот на целата програма.
- **Имплементација на Комуникациската стратегија и нејзиниот оперативен план** продолжи со воспоставување на Координативниот тим за комуникација (КТК), по препорака на Комуникациската стратегија. Овој тим содржи 4 лица од корисничките институции и има во главно организациска задача на собирање и распространување на конкретни податоци за постигнувањата на Стратегијата на Ромите и на Декадата за вклучување на Ромите. Веб страните на корисничките институции (МТСП и МБР) постојано се ажурираат со нови поставувања; Билтен на проектот, изданија 2 и 3, се подготвени и спремни за објавување; беше подготвен нацрт постер на проектот за да остане во употреба на корисниците и по завршувањето на проектот.
- Како што е предвидено со Комуникациската стратегија, продолжи **имплементацијата на информативните активности**. Беа произведени различни информативни материјали – летоци за проектот и за РИЦ-и, налепници на проектот, сертификати за обука, и билтен на проектот се разделуваа на сите обуки и јавни настани од централно и локално ниво на кои што проектот имаше учество. Беше направен нацрт постер на проектот. Веб страната на проектот - поврзана со веб страната на МТСП - постојано се ажурира. Проектните резултати се поставуваат и на веб страната на МБР. Проектот е промовиран и преку социјалните медиуми – Facebook и Twitter.

Главни активности поврзани со **Компонента 2**:

- **Имплементацијата на планот за обука** вклучи обука за правна анализа и правно пишување за вработените во РИЦ-и.
- **Поддршка за РИЦ-и** – после оценката на РИЦ-и и превземената серија на подготвителни активности, поддршката во градење капацитети на РИЦ-и е обезбедена преку подготовка на Прирачник за процедури на РИЦ-и, кој беше финализиран, претставен на вработените во РИЦ-и и ставен на пилот фаза. Овој процес ја проследи препораката на концептна нота за обезбедување на поддршка на РИЦ-и, и е поврзана со другите проектни активности, како што е надградување

на процедурите на ОИСДР и на кабинетот на Министерот без ресор. Тимот за ТП го поддржа персоналот на РИЦ-и за подобрување на нивната соработка со општините и МТСП, и во таа цел, со нивно учество, беа подготвени посебни препораки.

- **Ревизија / развој на ЛАП-ови** – во текот на извештајниот период продолжи процесот на ревизијата на постоечките ЛАП-ови и за развој на нови ЛАП-ови. ЛАП-ови за Битола, Берово и Свети Николе беа финализирани и им беа испратени за конечна ревизија и евентуално усвојување. Беа спроведени пет други работилници во следниве општини – во Прилеп, Делчево, Штип, Пехчево и Шуто Оризари – и новите ЛАП-ови за нив се во фаза на подготвување. Во наредниот извештаен период во овој процес се планира да се вклучат и други општини – Куманово и Кочани.
- **Заедничка имплементацијата на приоритетните мерки на ЛАП-ови** – процесот на идентификување на приоритетните мерки на ЛАП-ови беше финализиран во соработка со целните општини и со консултации со корисничките институции и Делегацијата на ЕУ. Беа идентификувани 12 локални приоритетни мерки и веќе се имплементираат во следниве општини: Битола, Делчево, Гостивар, Кочани, Крива Паланка, Куманово, Пехчево, Прилеп, Пробиштип, Ранковце, Штип, и Винаца. Некои приоритетни мерки се однесуваат на повеќе области. Беа подготвени посебни упатства за имплементација на локалните мерки и истите им беа презентирани на одговорните лица во овие општини. Тимот за ТП им обезбедува континуирана поддршка за имплементирање на соодветните финансиски процедури и за почитување на барањата за видливост.
- **Селекција на најдобрите идентификувани практики** – Имплементацијата на оваа под-активност беше интензивирана во овој извештаен период. Беше развиена концептна нота за подготовка на каталог со најдобрите идентификувани практики, кој ќе биде краен производ на оваа под-активност. Беше подготвено и испратено преку електронска пошта едно писмо до сите релевантни актери во областа на вклучување на Ромите, вклучувајќи ги владините институции, НВО-и и странските донатори со прикачен образец кој треба да го пополнат. Процесот на собирање и селектирање на најдобрите практики ќе биде финализиран во наредниот извештаен период.

Други активности:

Проектот учествуваше во број на активности кои не се директно вклучени, но се поврзани со горенаведените две компоненти –

- тимот за ТП учествуваше во дискусиите за организирање на дополнителни активности во склоп на Претседателството со Декадата за Ромите;
- во подготовката и одржувањето на Вториот работен состанок за вклучување на Роми и ромски бегалци;
- дискусии за идеи за обезбедување на финансиска поддршка од проектот за имплементација на активностите од НАП за унапредување на социјалниот статус на ромските жени и НАП за социјално вклучување на Ромите, развиени во септември 2011 со помош на проектот;
- подготовката за воспоставување на механизам за координација со донатори за политиките за вклучување на Ромите.

Понатаму, извештајот обезбедува план на активности за наредниот 3-месечен период, кој ќе се користи како управувачка алатка а исто така и за набљудувачки цели. Главниот фокус во овој период е насочен кон:

- Организирање на интервенциите за градење капацитети (обуки), како што е наведено во планот за обука;
- Надградување на работните процедури за вработените во ОИСДР и во кабинетот на Министерот без ресор, и на НКТ; и каде што е соодветно, развој на прирачници за процедури;
- Поддршка на кабинетот на Министерот без ресор во креирање на конкретни политики, подобрување на соработката помеѓу ресорните министерства, зајакнување на дијалогот со граѓанското општество и промовирање на приоритетите на Стратегијата за Ромите како дел од националните и секторските политики;
- Поддршка при организирање на понатамошни настани поврзани со Претседателство со Декадата;
- Понатамошна дисеминација на информациски материјали и подготвување на некои дополнителни производи поврзани со Комуникациската стратегија – наредното издание на билтенот на проектот, подобрување на веб страната на проектот итн.;
- Понатамошна имплементација на Комуникациската стратегија и продолжување на работата на КТК;
- Комплетирање на локалните приоритетни мерки поврзани со ЛАП-и;
- Подготовка и издавање на каталог со најдобрите идентификувани практики;
- Понатамошни активности за поддршка на функциите на РИЦ – обука, финализација на прирачникот за РИЦ-и;
- План за олеснување на соработката помеѓу РИЦ-и и општините преку теренски посети и размена на информации.

Анексите се вклучени на крајот од овој Извештај.